



ПРОГРАМА ЗА 42 РЕПУБЛИЧКИ НАТПРЕВАР ПО ФИЗИКА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОД ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА

(сабота, 19 мај 2018 година, ПСУ „Јахја Кемал“ - Карпош)

9.00 - 9.20	Пристигнување на натпреварувачите и менторите
9.20 - 9.30	Поздравно обраќање на претставник од училиштето-домаќин, од општина Карпош и од ДФРМ
9.30 - 9.50	Сместување на натпреварувачите во просториите
9.50 - 10.00	Секој натпреварувач добива тетратка со прикачен коверт и лист со задачи
10.00 - 12.00	(за учениците) Решавање на задачи , (за наставниците) Тркалезна маса, дискусија на дадена тема
12.00 - 14.30*	(за учениците и наставниците) слободни активности
14.30 – 15.00*	Соопштување на првични резултати (само бодови според шифра)
14.30 - 15.30*	Примање на приговори
16.00*	Објавување на листа со конечни резултати (име и презиме, училиште, ментор, бодови)
17.00*	Свечено доделување на дипломи и награди на најуспешните ученици и ментори
Забелешка:	*Интервалите и термините се променливи во зависност од работата на Комисијата.

ДФРМ

Натпреварот е подржан од





ВОДИЧ ЗА НАТПРЕВАРУВАЧИТЕ

42 РЕПУБЛИЧКИ НАТПРЕВАР ПО ФИЗИКА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОД ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА

(сабота, 19 мај 2018 година, ПСУ „Јахја Кемал“ - Карпош)

Пред почеток на натпреварот

- Бидете на местото на одржување на натпреварот, најмалку 30 минути пред почеток на натпреварот.
 - На тетратката и на ковертот ја запишувате само вашата шифра и одделение (VIII или IX).
 - Вашата шифра да содржи најмногу 8 знаци (букви и бројки), буквите испишани на кирилично писмо.
 - На ливчето што е во ковертот ги запишувате сите податоци, ливчето го враќате во ковертот и истиот го затворате.
- На ливчето пишувајте читко со печатни букви. Овие податоци се потребни за Вашите дипломи/сертификати и дипломите/сертификати на менторите.

Поднесување на приговор

- Доколку сметате дека треба да поднесете приговор, заедно со менторот добро проучете ги решенијата на задачите кои после 12.00 часот ќе бидат објавени на видно место.
- На ливчето за приговори ги запишувате потребните податоци (шифра, одделение, задача/задачи за која се приговара и кратко објаснување за причината за приговарање) и истото го ставате во кутијата за приговори.
- Приговори со непотполни информации не се разгледуваат.
- За неосновани приговори не се доделуваат бодови.

Натпреварот е подржан од

